

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот	Финансирање на МСП		
2.	Код	ПР3104		
3.	Студиска програма	Претприемништво		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2017/2018 2 семестар	7.	Број на ЕКТС 12
8.	Наставник	Проф. Д-р Билјана Ангелова Проф. Д-р Климентина Попоска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (180 кредити)		
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b> Целта на предметната програма е да се оспособат студентите да направат избор и комбинација на поделните традиционални и алтернативни извори на финансирање на МСП, да направат проценка за учеството на долг или капитал во финансирањето на МСП, подготовка на бизнис план и пресметување на преломната точка при инвестирањето во МСП.</p> <p><b>Оспособен за (компетенции):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Студентите да стекнат знаења за идентификување на различните извори на финансирање на МСП во различни фази од животниот циклус на МСП.</li> <li>• Студентите се запознаваат со традиционалните извори на финансирање на МСП како ЗФ и банкарски кредити.</li> <li>• Идентификување на алтернативните извори на финансирање, како бизнис ангели, лизинг, франшиза, итн за финансирање на МСП.</li> <li>• Идентификација и проценка на алтернативите за финансирање на претприемничките потфати, пред се мерење на финансиските импликации од поделните извори или нивна комбинација (долг или капитал) врз исплативоста на инвестициите и одржливоста на бизнисот.</li> <li>• Подготовка на бизнис план и пресметување на преломна точка за</li> </ul>			
11.	<p><b>Содржина на предметната програма:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поим улога и преглед на финансирање на МСП</li> <li>2. Традиционални извори на финансирање на МСП (ЗФ и банкарски кредити)</li> <li>3. Алтернативни извори на финансирање на МСП (формално ризичен капитал, лизинг, бизнис ангели, берза и емисија на акции, фортфетинг и франшизинг)</li> <li>4. Извори на финансирање на МСП во соодветни фази на раст и животен циклус на МСП</li> <li>5. Финансирање на МСП (долг или сопствен капитал)</li> <li>6. Бизнис план кај МСП –компоненти и структура</li> </ol>			

	7. Графикон на рентабилност и утврдување на преломна точка			
12.	<b>Методи на учење:</b> Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.			
13.	<b>Вкупен расположлив фонд на време</b>	15 недели 12 ЕКТС x 30 часови = 360 часови		
14.	<b>Распределба на расположливо време</b>	60+30+270 = 360 часови		
15.	<b>Форми на наставните активности</b>	15.1.	Предавања-теоретска настава	60 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
16.	<b>Други форми на активности</b>	16.1.	Проектни задачи	80 часови
		16.2.	Самостојни задачи	80 часови
		16.3.	Домашно учење	110 часови
17.	<b>Начин на оценување</b>			
	17.1.	Тестови		60 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18.	<b>Критериуми за оценување (бодови/оценка)</b>	до 61 бода		5 (пет) (F)
		од 61 до		6 (шест) (E)
		од 69 до		7 (седум) (D)
		од 77 до		8 (осум) (C)
		од 85 до		9 (девет) (B)
		од 93		10 (десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Редовност на настава и вежби, проектна задача			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на		Механизми на интерна евалуација			
22.	<b>ЛИТЕРАТУРА</b>					
	<b>22.1.</b>	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ангелова Биљана, Климента Попоска.	Финансирање на МСП	Економски институт-Скопје. 2015.	2015.
		2.	Дејвид Дикинс и Марк Филс	Претприемништво и мали фирми	Филс (превод на македонски). 4-то издание. Три. Скопје	2010.
		3.				
	<b>22.2.</b>	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Poposka Klimentina, Mihajloska Elena	SME Star-ups prior and after the Financial Crisis. Evidence from EU Countries	LAP. Germany	2015
		2.	Ангелова Билјана	Budgeting-Систем на финансиско сметководствено планирање на трошоците и финансискиот резултат во претпријатијата.	Економски институт-Скопје.	2001
		3.	Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarbough	Essential of Entrepreneurship and Small Business Management.	Pearson. Prentice Hall.	2008